



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 14 јануари 1978  
Скопје  
Број 1                      Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

1. Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

1. За задолжителното осигурување на моторните возила се пропишува мерката на непосредна општествена контрола на цените — давање на согласност на тарифите.

2. Постојните тарифи за задолжително осигурување на моторните возила можат да се зголемат во просек до 20%, во што за осигурениците од општествениот сектор до 16%.

3. Се овластува Републичкиот завод за цени да даде согласност на зголемените тарифи во рамките утврдени со точка 2 од оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2745/1  
29 декември 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с.р.

2.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за индустрија и трговија Крсте Дуковски, советник во Дирекцијата за републички стоковни резерви.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2603/1  
5 декември 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с.р.

3.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за индустрија и трговија Коста Љатковски, директор на Работната организација „Житолеб“ — Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2604/1  
5 декември 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с.р.

4.

Врз основа на член 174 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 12/76, 44/76 и 4/77 год.), републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТВАРНИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на стварниот приход од земјоделска дејност за 1977 година изнесува 8,5.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-3021/1  
21 декември 1977 година  
Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
Ристо Филиповски, с.р.

5.

Врз основа на член 103 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 11/76 и 4/77), републичкиот секретар за образование и наука донесува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ И НИВНОТО НАПРЕДУВАЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Оценувањето и напредувањето на учениците во специјалните основни училишта се врши според одредбите на Правилникот за начинот на оценувањето успехот на учениците и нивното напредување во основните училишта доколку со овој правилник не е поинаку одредено.

## Член 2

При оценувањето на учениците во специјалните основни училишта може да се отстапи од начелото на јавноста на оценувањето.

## Член 3

При утврдувањето на оценките по одделни наставно-воспитни области односно предмети, за општиот успех и за поведението на учениците во специјалните основни училишта се земаат предвид видот и степенот на попреченоста во психофизичкиот развој на учениците.

## Член 4

Ученик во специјалното основно училиште ако го повторува одделението двапати во текот на школувањето наставничкиот совет на училиштето ќе побара од органот надлежен за категоризација на децата попречени во физичкиот и психичкиот развој да изврши ревизија на категоризацијата на ученикот и да го упати во друго соодветно специјално училиште.

Ако органот за категоризација од претходниот став на овој член остане при истата категоризација и не го упати ученикот во друго специјално основно училиште, училиштето што побарало ревизија на категоризацијата ќе го задржи ученикот во училиштето.

## Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 07-3767/1 Републички секретар за  
20 декември 1977 година образование и наука,  
Скопје Љупчо Копровски, с. р.

## 6.

Врз основа на член 103 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 11/76 и 4/77), републичкиот секретар за образование и наука донесува

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ПЕДАГОШКИТЕ**  
**МЕРКИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПРИ-**  
**МЕНУВАЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ ОСНОВНИ**  
**УЧИЛИШТА**

## Член 1

Доделувањето на пофалбите, наградите и применувањето на педагошките мерки спрема учениците во специјалните основни училишта се врши според Правилникот за видовите на пофалбите, наградите и педагошките мерки во основното училиште и за начинот на нивното применување, доколку со овој правилник не е поинаку одредено.

## Член 2

При доделувањето на пофалбите и наградите и применувањето на педагошките мерки спрема учениците во специјалните основни училишта видовите на пофалбите и наградите односно педагошките мерки треба да одговараат на видот и степенот на попреченоста во психофизичкиот развој на учениците.

## Член 3

Пред одредувањето на педагошките мерки спрема учениците во специјалните основни училишта се прибавува мислење на училишниот лекар и психолог.

## Член 4

Спрема учениците во специјалните училишта не може да се применува педагошката мерка преместување на ученикот во друго училиште односно во друга паралелка или група.

## Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 07-3767/1 Републички секретар  
20 декември 1977 година за образование и наука,  
Скопје Љупчо Копровски, с. р.

## 7.

Врз основа на член 101 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 11/76 и 4/77), републичкиот секретар за образование и наука донесува

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА БРОЈОТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИНЦИТЕ ПО-**  
**ПРЕЧЕНИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВИТОК**  
**ВО ПАРАЛЕЛКАТА, ОДНОСНО ГРУПАТА ВО**  
**СПЕЦИЈАЛНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА**

## Член 1

Паралелките односно групите на учениците и младинците во специјалните основни училишта можат да го имаат следниот број ученици:

## 1. Во училиштата за деца со оштетен вид:

|   |                |
|---|----------------|
| <b>а) слепи</b>                         |                |
| Некомбинирана паралелка                 | 8 — 12 ученици |
| Комбинирана паралелка                   | 7 — 10 „       |
| Воспитна група (две паралелки)          | 10 — 24 „      |
| Група за стручно и работно оспособување | 4 — 7 „        |

**б) слабовидни**

|   |           |
|---|-----------|
| Некомбинирана паралелка од лесни и средни слабовидни деца | 15 — 25 „ |
| Комбинирана паралелка од полесно и средно слабовидни деца | 12 — 20 „ |
| Некомбинирана паралелка од потешко слабовидни деца        | 10 — 15 „ |
| Комбинирана паралелка од потешко слабовидни деца          | 8 — 12 „  |

## 2. Во училиштата за деца со оштетен слух:

**а) глуви**

|   |           |
|---|-----------|
| Некомбинирана паралелка                 | 8 — 12 „  |
| Комбинирана паралелка                   | 6 — 10 „  |
| Воспитна група (две наставни паралелки) | 16 — 25 „ |
| Група за стручно и работно оспособување | 5 — 8 „   |

**б) наглуви деца**

|   |           |
|---|-----------|
| Некомбинирана наставна паралелка        | 10 — 20 „ |
| Комбинирана паралелка                   | 10 — 15 „ |
| Воспитна група (две паралелки)          | 20 — 30 „ |
| Група за стручно и работно оспособување | 5 — 8 „   |

3. Во училиштата и паралелките за деца лесно и умерено попречени во психофизичкиот развој:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Некомбинирана паралелка | 10 — 15 „ |
| Комбинирана паралелка   | 8 — 12 „  |

4. Во заводите за деца тешко попречени во психофизичкиот развој:

|   |             |
|---|-------------|
| Наставна паралелка                      | 6 — 10 деца |
| Воспитна група (две наставни паралелки) | 6 — 10 „    |
| Група за работно оспособување           | 3 — 6 „     |

## 5. Во училиштата за инвалидни деца:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Некомбинирана паралелка | 10 — 18 „ |
| Комбинирана паралелка   | 8 — 12 „  |

6. Во училишта и одделенија за деца со пречки во говорот:

|  |          |
|--|----------|
| Група на деца со неразвиен говор (алалија)         | 8 — 12 „ |
| Група на деца со одземен — изгубен говор (афазија) | 6 — 10 „ |

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 07-3767/1 Републички секретар  
20 декември 1977 година за образование и наука,  
Скопје Љупчо Копровски, с. р.

#### 8.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за земјоделската инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### УПАТСТВО ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството на инспектор за земјоделство, се издава според образецот што е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата на инспекторот за земјоделство изнесува 7x10 см., а нејзините корици се тврди и обоени со зелена боја.

3. Легитимацијата на општинскиот инспектор за земјоделство ја издава собранието на општината што го назначува инспекторот, а на републичкиот инспектор за земјоделство — републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

4. Легитимацијата на инспекторот за земјоделство важи од денот на издавањето до престанокот на својството инспектор за земјоделство.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 10-2505/1  
16 декември 1977 година  
Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

### ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

/Формат 7x10 см./

/Првата страна на корицата/

Грб на

Социјалистичка Република Македонија

#### ЛЕГИТИМАЦИЈА

на инспектор за земјоделство

/Прва внатрешна страна на корицата/

/Фотографија големина 5x3,5 см./

/Своерачен потпис на инспекторот за земјоделство/

Број на лична карта \_\_\_\_\_ издадена во \_\_\_\_\_

/Прва внатрешна страна/

/Назив на органот што ја издал легитимацијата/

/Име и презиме на инспекторот за земјоделство/

дипломиран \_\_\_\_\_ во својство на \_\_\_\_\_

инспектор за земјоделство е овластен на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ да врши надзор над спроведувањето

на законите и другите прописи од областа на

земјоделството во организациите на здружениот

труд и другите самоуправни организации и заед-

ници, како и граѓанските правни лица и граѓани-

те, во рамките на правата и обврските определени со Законот за земјоделската инспекција.

/Втора внатрешна страна/

Извод од Законот за земјоделската инспекција

(„Сл. весник на СРМ“ бр. 39/77)

/Текст на член 1, 2, 9 и 10/.

/Третата и четвртата страна на корицата остануваат празни/

Број \_\_\_\_\_

Ден \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ година

Во \_\_\_\_\_

/Потпис на старешината на органот/

#### 9.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76) и член 59 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифлакса и хемиопротифлакса против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75), Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика донесува

### ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ- НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗ- НИ БОЛЕСТИ ВО 1978 ГОДИНА

Во 1978 година имунизацијата е задолжителна:

1. Против големите сипаници (Variola Vera), туберкулозата (Tuberculosis), дифтеријата (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), големата кашлица (Pertussis), детската парализа (Poliomyelitis ant. acuta) и малите сипаници (Morbilli) — за сите лица од определена возраст според оваа програма;

2. Против беснило (Lyssa) — за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно;

3. Против колерата, големите сипаници и жолтата треска — за сите лица кои патуваат во земјата во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести;

4. Против цревниот тифус и други заразни болести — за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Задолжителната имунизација против заразните болести од точка 1 се врши исклучиво на перманентен начин — континуирано имунизирање во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 декември 1978 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација-серопротифлакса и хемиопротифлакса против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75).

#### I

Имунизација против големи сипаници:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца од навршена 12 месечна возраст до навршени четири години, ако претходно не биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца во седмата и 14-тата година на возраст ако претходно биле уредно вакцинирани и ако од вакцинирањето поминале 3 години.

Успехот на вакцинирањето и ревакцинирањето лекарот задолжително го утврдува од 8—30 ден од денот на имунизацијата.

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето не успеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. Доколку повторената имунизација не успее, лицето повеќе не се подложува на имунизација, а во картончето за имунизација се забележува дека лицето е двапати безуспешно вакцинирано, односно ревакцинирано.

## II

Имунизација против туберкулоза се врши:

1. без тестирање на сите деца до навршени два месеци на животот;
2. на сите лица од навршени 2 месеци до навршени 19 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако се туберкулин негативни;
3. ревакцинирањето се врши според календарот за имунизација, односно во 2, 7, 13 и 19-та година на возраст, со претходно тестирање.

Контрола на успехот на вакцинирањето против туберкулоза се врши со туберкулинско тестирање по истекот на 3 месеци од денот на извршеното вакцинирање. Лицето кај кое со тестирањето ќе се утврди дека вакцинирањето не успеало мора повторно да се подложи на имунизација.

## III

Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца од 1. X. 1977 до 30. IX. 1978 година на возраст определена со календарот за имунизацијата;
2. на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1977 година против дифтерија, тетанус, голема кашлица — на возраст определена со календарот за имунизација;
2. на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од имунизацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од три години;
3. на сите деца во четвртата година на возраст, ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот на имунизација.

## IV

Имунизација против дифтерија и тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја прележале големата кашлица;
2. на сите деца родени од 1966 година наваму кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца во седмата и дванаесеттата година на возраст, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација;
2. на сите деца до дванаесет годишна возраст вакцинирани првпат во 1977 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизација на лица постари од 8 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис).

## V

Имунизација против тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите лица од навршени дванаесет години до навршени деветнаесет години на возраст, кои против тетанус порано не биле имунизирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите лица во деветнаесеттата година на возраст, кои претходно уредно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;
2. на сите лица од дванаесет години до деветнаесет години возраст кои во 1977 година биле за првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизирањето поминало една година.

## VI

Имунизација против детска парализа:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. X. 1977 до 30. IX. 1978 година според календарот за имунизација;
2. на сите деца родени од 1. I. 1966 до 30. IX. 1977 година кои порано биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1977 година, ако од вакцинирањето поминало една година;
2. на сите деца во четвртата, седмата и дванаесеттата година кои претходно биле комплетно вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

## VII

Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1. на сите деца од навршени 12 месеци со навршена 10 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

## КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

| Возрасни лица што подлежат на имунизација | Болест против која се врши имунизација                                   | Имунизирање:<br>— вакцинирање<br>— ревакцинирање |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| до 2 месеци<br>4,5 и 6 месеци             | Туберкулоза без тестирање<br>Дифтерија-тетанус-пертусис (3 дози)         | вакцинирање                                      |
| 4,5 и 1/2 и 7 месеци                      | Детска парализа 3 дози<br>тритипна вакцина                               | вакцинирање                                      |
| 13 месеци<br>14 месеци<br>18 месеци       | Мали сипаници<br>Големи сипаници<br>Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза) | вакцинирање<br>вакцинирање<br>[ ревакцинирање    |
| 20 месеци                                 | Детска парализа (1 доза)<br>тритипна вакцина                             | I ревакцинирање                                  |
| 12-30 месеци                              | Туберкулоза (со тестирање)   | I ревакцинирање                                  |

| 1         | 2   | 3   |
|-----------|---|---|
| 4 години  | Детска парализа (1 доза)<br>тритипна вакцина  | II ревакцинирање  |
| 7 години  | Дифтерија, тетанус, пер-<br>тусис (доза)<br>Големи сипаници<br>Туберкулоза (со тестирање) | II ревакцинирање<br>I ревакцинирање<br>II ревакцинирање |
| 12 години | Детска парализа (1 доза)<br>тритипна вакцина  | III ревакцинирање<br>III ревакцинирање                  |
| 12 години | Дифтерија, тетанус (1 доза)   | IV ревакцинирање  |
| 13 години | Туберкулоза (со тестирање)  | III ревакцинирање                                       |
| 14 години | Големи сипаници   | II ревакцинирање  |
| 19 години | Туберкулоза (со тестирање)  | IV ревакцинирање  |
| 19 години | Тетанус   | V ревакцинирање   |

## VIII

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) против заразни болести и на следните лица:

а) На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица вработени во организациите на здружен труд на дијагностика и лекување на туберкулозата што не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин е помала од 6 м.м. без оглед на возраста;

б) На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1. лицата вработени на чистење канализација, септички јами, на отстранување губре и други отпадни материји од населби;

2. екипажот на домашните бродови во поморскиот и речниот јавен сообраќај;

3. ученици на младински работни акции и лица вработени на други големи работилишта на кои им е обезбедено домување во привремени објекти;

4. лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

5. лица постари од три години што живеат во места и краишта зафатени од поплави, пожар, земјотрес и други елементарни непогоди и масовни несреќи што позначително можат да влијаат врз нормалниот живот на населението на одделни места, односно краишта.

Ревакцинирање на лицата (една доза) што подлежат на задолжителна имунизација се врши по истекот на три години од денот на вакцинирањето и сè додека се вработени на определените работни места, односно додека постои некоја од причините изнесени за задолжителна имунизација против црвен тифус.

Лица постари од 60 години не подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус.

в) На задолжителна имунизација против големи сипаници подлежат:

1. лица што во Југославија доаѓаат од подрачја заразени со големи сипаници и ако немаат пропишано уверение за вакцинирање во согласност со одредбите од Меѓународниот санитарен правилник;

2. лица што патуваат во земја во која постојат големи сипаници или во земја што бара имунизација против таа болест.

Имунизација на лицата под точка 1 се врши при нивно доаѓање во Југославија, а имунизација на лицата под точка 2 се врши најдоцна 8 дена пред почетокот на патувањето.

Првото вакцинирање (примовакцинација) на лицата под точка 1 и 2 се врши со задолжителна, истовремена примена на вакцина — гамаглобулин, ако се постари од 4 години.

Ревакцинирање на овие лица се врши ако поминале повеќе од три години од денот на вакцинирање односно ревакцинирање.

Успехот на имунизирањето се утврдува осмиот ден од денот на имунизирањето.

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето не успеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. Доколку и повторната имунизација не успее, лицето повеќе не се подложува на имунизирање, а во потврдата за извршена имунизација се забележува дека лицето е двапати безуспешно вакцинирано, односно ревакцинирано.

г) На задолжителна имунизација против беснило подлежат лица ранети од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно и тоа:

1. лице укасано или изгребано од лисица, волк или некое друго диво животно;

2. лице укасано од куче што му е непознато на лице или кое не е можно да се држи под ветеринарна контрола;

3. лице укасано од куче што во рок од десет дена на ранувањето ќе покаже знаци на беснило, ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе заската;

4. лице укасано во пределот на главата и вратот, прстите на рацете или во пределот на поголемите нервни сплетови без оглед на состојбата и судбината на кучето;

5. лице укасано од мачка или од друго бесно домашно животно или од домашно животно за кое се сомнева дека е бесно;

6. лице повредено при работа со предмет што бил во допир со бесно животно или со животно за кое се сомнева дека е бесно, односно при обдукција на такво пцовисано животно.

Имунизација против беснило се врши согласно член 40, 41, 42, 51, 52 и 54 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразните болести („Службен лист на СФРЈ“, број 19/75).

## IX

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр.08-1250/1

29 декември 1977 година

Скопје

Републички секретар  
за здравство и социјална политика,  
Јездимир Богдански, с. р.

**10.**

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 5 на член 36 од Правилникот за приправници на претпријатието за ПТТ сообраќај, донесен од работничкиот совет на претпријатието на 19 април 1976 година; членот 92 од Самоуправната спогодба за образование на работниците на работната организација претпријатието за ПТТ сообраќај во Скопје, потпишана од основните организации на здружениот труд во состав на работната организација, а прогласена од работничкиот совет на претпријатието на седницата одржана на 13 јуни 1977 година и на ставот 3 на член 24, членот 12 и 27 од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи на вработените во основната организација на здружениот труд Главен центар за поштенски промет Скопје-2 во Скопје, донесена на собирот на работниците одржан од 9 јуни 1976 година, по јавната расправа одржана на 2 јуни 1977 година и седницата на Судот од 24 ноември 1977 година, донесе

**ОДЛУКА**

1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 5 на член 36 од Правилникот за приправници на Претпријатието за ПТТ сообраќај во Скопје, донесен од работничкиот совет на претпријатието на 19 април 1976 година, за време на неговото важење не бил во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и бил во спротивност со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука има исто правно дејство како и одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

2. СЕ ПОНИШТУВА членот 92 од Самоуправната спогодба за образование на работниците на работната организација Претпријатието за ПТТ сообраќај во Скопје, потпишана од основните организации на здружениот труд во состав на работната организација, а прогласена од работничкиот совет на претпријатието на седницата одржана на 13 јуни 1977 година.

3. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 24 од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи на вработените во основната организација на здружениот труд Главен центар за поштенски промет Скопје-2, во Скопје, донесена на собирот на работниците од 9 јуни 1976 година како и членовите 12 и 27 од таа самоуправни спогодба.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во работната организација Претпријатието за ПТТ сообраќај во Скопје и во основната организација на здружениот труд во нејзин состав Главен центар за поштенски промет Скопје-2, во Скопје, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

5. На Уставниот суд на Македонија му е поднесена претставка со барање за оценување уставноста и законитоста на ставот 5 на член 36 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во претставката лицата кои доаѓале од друга работна организација, ако немале положен стручен испит, должни биле таков да полагаат по програмата на претпријатието. Ако пак имале положен стручен испит биле должни да полагаат дополнителен испит според програмата на претпријатието во рок од 6 месеци до 1 година. Лицата кои имале проведено 5 години работен стаж во струката биле ослободени од полагање на стручен испит. Согласно ставот 5 од член 36 од оспорениот правилник на лицата кои биле должни да полагаат стручен испит, до полагањето на испитот личниот доход им се намалува за 10%. На ваков начин работниците биле ставени во неед-

наква положба и поради тоа ставот 5 на членот 36 од оспорениот правилник не бил во согласност со Уставот и законот. Исто така подносителот на претставката смета дека му било негиграно работното искуство со тоа што не му се исплаќал надоместок по основот минат труд.

6. Разгледувајќи го оспорениот правилник по повод поднесената претставка и самоуправните спогодби означени во точките 2 и 3 од оваа одлука по сопствена иницијатива, Судот утврди:

а) Со членот 36 од правилникот е предвидено работниците што стапуваат на работа во основната организација за првпат, а доаѓаат од друга работна организација и имаат положен стручен испит, им се признава дел од испитот (ст. 1) и должни се да полагаат дополнителен испит според програмата за полагање на испитот во рок од 6 месеци до 1 година (став 2). Работниците кои доаѓаат од друга работна организација, а немаат положен стручен испит во својата струка, должни се да го положат испитот во рок од 6 месеци до 1 година (став 3). Од обврската за полагање на испитот ослободени се лицата кои имаат проведено 5 години на работа во струката, освен работниците на работните места во ПТТ експлоатација (став 4). На работниците од ставовите 1, 2 и 3 личниот доход им се намалува 10% до полагањето на стручниот испит (став 5), од друга страна со ставот 3 на член 24 од самоуправната спогодба означена во точката 3 од оваа одлука предвидено е намалување на личниот доход на работниците за 10% ако немаат положен стручен испит, кое трае до полагањето на стручниот испит.

Судот исто така утврди дека по донесувањето на решението за поведување на постапка (21 април 1977 година) на ниво на работната организација усвоена е и прогласена од работничкиот совет на работната организација на 13 јуни 1977 година Самоуправна спогодба за образование на работниците во работната организација претпријатието за ПТТ сообраќај во Скопје. Со членот 92 од оваа самоуправни спогодба во целост е преземен погорецитирираниот став 5 на член 36 од оспорениот правилник.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Судот смета дека е право на основната, односно другата организација на здружениот труд, со свој самоуправен општ акт, да одлучува за воведување полагање стручен испит како услов за вршење на одредени работи односно работни задачи. Според мислењето на Судот организацијата може да ги задолжи работниците кои доаѓаат од други работни организации да полагаат дополнителен испит според нејзината програма. Судот исто така смета дека одредбата од ставот 4 на член 36 од оспорениот правилник според која работниците кои имаат проведено 5 години на работи односно работни задачи во својата струка, да се ослободуваат од полагањето на стручен испит не е во несогласност со начелото за еднаквоста во правата, должностите и одговорностите предвидено во алинејата 9 на став 3 од Основните начела под II и членот 204 од Уставот на СР Македонија. Според мислењето на Судот работникот може со определено работно искуство да ги стекне знаењата што се предвидени со програмата за полагање на стручниот испит. Од друга страна право е на организациите на здружениот труд, доколку со закон не е поинаку определено, да одлучуваат за воведу-

вање полагање на стручен испит и определување на услови за неговото полагање, како и случаите и условите за ослободување од полагање на стручниот испит.

Судот смета дека организациите на здружениот труд можат да предвидуваат намалување на личниот доход на работниците кои немаат положен стручен испит затоа што претпоставува дека придонесот на работникот со положен стручен испит е поголем од придонесот на работникот кој нема положено стручен испит. Меѓутоа тоа намалување може да се врши само во случај ако со самоуправниот општ акт стручниот испит е предвиден како основ за распределба на средствата за лични доходи и ако се предвидени мерила по тој основ. Во тој случај намалувањето би можело да се врши само по основот стручен испит, а не по сите основи. Бидејќи во случајов со оспорените самоуправни општи акти намалувањето се врши од вкупниот личен доход на работникот, Судот оцени, дека таквото намалување не е во согласност со Уставот и со законот.

б) Со членот 6 од оспорената самоуправни спогодба означена во точката 3 од оваа одлука предвидени се основи, но не и мерила за распределба на средствата за лични доходи, а со членот 12 личниот доход на работниците е определен во фиксен месечен износ без основи и мерила.

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од Сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Со оглед на тоа што со оспорената самоуправни спогодба не се определени основи и мерила туку со членот 12 личниот доход на работниците се определени во фиксни месечни износи во бодови, Судот оцени дека тој не е во согласност со наведените уставни и законски одредби.

в) Согласно членот 27 од оспорената самоуправни спогодба означена во точката 3 од оваа одлука, личните доходи на работниците по основот минат труд им се определуваат според работниот стаж во фиксни месечни износи во зависност од степенот на стручната подготовка и тоа: на работниците со висока стручна подготовка за секоја година работен стаж по 19 динари, со виша стручна подготовка по 17 динари, со средна стручна подготовка по 15,20 динари, а на другите по 12,70 динари.

Со тоа што со членот 27 од оспорената самоуправни спогодба, делот од личните доходи на работниците по основот минат труд е утврден во фиксни износи во динари за сите работници само во зависност од степенот на стручната подготовка, а не и во зависност од другите основи за распределба на средствата за лични доходи, независно од резултатите на трудот на работникот и неговиот личен придонес за зголемувањето на доходот на организацијата, Судот оцени дека таквото определување личниот доход по основот минат труд е во спротивност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, со ставот 2 на член 42 од Сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 40/77

24 ноември 1977 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Асен Грунче, с. р.

## 11.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на а) Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи на работниците во Хотелско-угостителската основна организација на здружен труд „Интеримпекс-Палас“ во Охрид, усвоена од работниците на собирот одржан на 14 ноември 1975 година, во делот што се однесува за основите и мерилата за распределба на личниот доход, а посебно на ставот 2 од членот 8 и членот 13 од спогодбата; и б) Табелата на работните места и стартните основи за распределба на личниот доход, составен дел на спогодбата, на седницата одржана на 14 декември 1977 година, донесе

## ОДЛУКА

1. Се укинуваат:

а) Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи на работниците во Хотелско-угостителската основна организација на здружен труд „Интеримпекс-Палас“ во Охрид, усвоена од работниците на собирот одржан на 14 ноември 1975 година, во делот што се однесува за основите и мерилата за распределба на личниот доход, а посебно ставот 2 од членот 8 и членот 13 од спогодбата; и

б) Табелата на работните места и стартните основи за распределба на личниот доход, составен дел на спогодбата.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Хотелско-угостителската основна организација на здружен труд „Интеримпекс-Палас“ во Охрид на начинот определен за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка и по сопствена иницијатива, со решение У. бр. 91/77 од 13 октомври 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука и тоа во делот за основите и мерилата за распределба на личниот доход затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото за распределба според вложениот труд утврдени во членот 22 од Уставот на СР Македонија, а посебно на ставот 2 од членот 8 од спогодбата затоа што исто така основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело за распределба според вложениот труд, и на членот 13 од спогодбата затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, како и за оценување уставноста и законитоста на табелата на работните места со стартните основи затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност односно спротивност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, со ставот 3 на член 42 од Сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76).

4. Во претходната постапка и на седницата Судот утврди дека оспорената самоуправни спогодба е усвоена од работниците на собирот од 14 ноември 1975 година. Со неа работниците ги утврдиле основите и мерилата за распределба на личниот доход, износите на надоместоците и другите примања на кои работниците имаат право според законот, општествените договори, самоуправните спогодби и актите на основната организација. Составен дел на спогодбата е табелата на работните места и стартните основи за распределба на личниот доход. Исто така Судот утврди дека во неа се предвидени основи и мерила за определување на аконтацијата на личниот доход како израз на претпоставениот труд на работникот, но дека не се утврдени основи и мерила за распределба на

личниот доход зависно од конкретните резултати и од нивниот труд и личниот придонес што со својот тековен и минат труд го даваат за зголемување на доходот во организацијата. Понатаму, Судот утврди дека во ставот 1 на член 8 од спогодбата е предвидено под школска или стручна подготовка како основ за распределба на личниот доход да се зема предвид подготовката предвидена со самоуправната спогодба за систематизација на работните места. Во ставот 2 од истиот член е предвидено, доколку работникот не ги исполнува условите во однос на школска или стручна подготовка, вкупниот износ на бодовите да му се намалува и тоа: за високо образование 20%, за више образование или висококвалификуван работник 15% и за средно образование или квалификуван работник 5%.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е предвидено на секој работник во согласност со начелото за распределба според трудот и со поправот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот во основната организација.

Судот смета дека школската или друга стручна подготовка може да биде еден од основите за распределба на личниот доход бидејќи при утврдувањето на претпоставениот придонес треба да се има предвид влијанието што врз работниот придонес го има степенот на стручната подготовка кој работникот фактички го има, а не степенот на стручната подготовка што е предвиден со актот за систематизација. Ова затоа што според мислењето на Судот се претпоставува дека придонесот на работникот со повисока стручна подготовка ќе биде поголем од придонесот на работникот со пониска стручна подготовка.

Со оглед на тоа што со самоуправната спогодба не се утврдени основи и мерила за распределба на личниот доход во зависност од постигнатите резултати во извршување на работите односно работните задачи и со оглед на тоа што намалувањето на аконтацијата на личниот доход се ерши не само по основ на стручната подготовка туку по сите основи, Судот утврди дека таа во делот за основите и мерилата за распределба на личниот доход, како и ставот 2 на членот 8 не се во согласност со уставното начело за распределба според вложениот труд утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија.

Судот исто така утврди дека во членот 13 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено, на работниците кои покрај основната дејност од работното место вршат и други работи под услов да за вршење на другите работи имаат потребни стручни квалификации, им се доделуваат додатни бодови. На кои работни места и на кои работници ќе им се пресметуваат додатни бодови по овој

основ одлучува директорот на основната организација.

Според членот 23 од Уставот на СР Македонија работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и основите и мерилата за распределба на личниот доход. Судот смета дека со самоуправен општ акт треба да бидат утврдени работните места на кои работниците, покрај основната дејност од работното место, вршат и други работи.

Со оглед на тоа што во членот 13 од спогодбата е предвидено утврдувањето на работните места на кои се вршат додатни работи да го врши директорот на основната организација, а не работниците, Судот утврди дека тој не е во согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија.

5. Разгледувајќи го Табеларниот преглед на работните места и старните основи на личните доходи во Хотелско-угостителската основна организација на здружен труд „Интеримпекс-Палас“ во Охрид, Судот утврди дека за секое работно место се определени бодови во вкупен износ, односно табеларниот преглед не содржи мерила со кои се утврдува влијанието на секој од основите за определување учеството на работниците во распределбата на личниот доход.

Според членот 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација однапред ги определуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што оспорениот табеларен преглед не содржи мерила кои го одразуваат влијанието на секој од утврдените основи за утврдување придонесот на работникот во остварување на доходот, односно бодовите се определени во вкупен износ, Судот утврди дека не е во согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, и дека е во спротивност со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија, и алинеја 2 на член 16 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки Судот ја донесе на седница без претходно одржување на јавна расправа затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 91/77

14 декември 1977 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Асен Грунче, с. р.

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

1.

Врз основа на членовите 22 и 136 од Уставот на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, број 7/74) и член 32 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, број 41/77),

Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на



здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Македонија, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија и Стопанската комора на Македонија, склучуваат

## САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИО- НЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа самоуправна спогодба (во натамошниот текст: Спогодба), се утврдуваат заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на:

— функционерите што ги избира Собранието на Социјалистичка Република Македонија, членовите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и на нив соодветни функционери во општествено-политичките организации во Републиката и Стопанската комора на Македонија (во натамошниот текст: изборни функционери);

— функционерите што ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија и функционерите на другите потписници на Спогодбата, чија листа договорно ја утврдуваат потписниците на Спогодбата (во натамошниот текст: именувани функционери).

На начин утврден со оваа спогодба се утврдува листа на функциите од претходниот став, како и листа на другите функции во Републиката на кои се применува оваа спогодба.

Личните доходи и другите примања на делегатите кои остваруваат личен доход во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се утврдуваат според основите и мерилата одредени со општ акт на Собранието.

2. Потписниците на Спогодбата (во натамошниот текст: потписници), се согласија:

— изборните функции на потписниците на Спогодбата се почесни општествени функции и, по правило, се вршат без надоместок;

— за одредени функции што бараат повисок степен на ангажираност во нивното вршење, а кои со свои акти ќе ги определат потписниците на оваа спогодба, се определува личен доход;

— личните доходи на функционерите во Републиката се утврдуваат согласно со уставното начело за распределба според трудот, општествено-политичкото значење на функцијата, сложеноста и обемот на работите, одговорноста во вршењето на функцијата, како и според функциите што ги вршеле и според годините на работниот стаж;

— износот на месечниот личен доход на функционерите во Републиката се утврдува во зависност од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството во Републиката, коефициентот утврден врз основа на критериумите од претходната алинеја и работниот стаж;

— износот на месечниот личен доход на членовите на Советот на Републиката, ако не остваруваат личен доход во организација на здружениот труд, во друга самоуправна организација или заедница, односно друг орган, или не примаат пензија, се утврдува и во зависност од висината на личниот доход што го имале на поранешните функции пред изборот за член на Советот на Републиката, како и во зависност од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството во Републиката и утврдениот коефициент.

3. Потписниците донесуваат општи акти во согласност со основите и мерилата утврдени со оваа спогодба.

## II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВР- ДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО- ХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА

4. Месечниот износ на личниот доход на функционерите се утврдува на тој начин што основницата, што ќе ја утврди Комисијата за следење на применувањето на Спогодбата (во натамошниот текст: Комисија), се зголемува со следниве коефициенти:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| за I група функции —   | до 4,50, |
| за II група функции —  | до 4,00, |
| за III група функции — | до 3,50, |
| за IV група функции —  | до 3,20. |

Носителите на функциите не можат да имаат помал коефициент од 1,50.

Комисијата ја утврдува основницата од претходниот став во зависност од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството во Републиката.

5. Комисијата, по предлог од потписниците, ги распоредува функциите во групи на функции според точка 4 на оваа спогодба.

Доколку во Комисијата не се постигне согласност по некој предлог од претходниот став на одделен потписник, Комисијата го известува потписникот за тоа. Ако потписникот не го прифати образложението, Комисијата пристапува кон усогласување на спорниот предлог во надлежните органи на сите потписници.

Распоредот на функциите во групи на функции извршен во Комисијата е задолжителен за потписниците на Спогодбата.

Потписниците на Спогодбата, во рамките на извршениот распоред на функциите во групи на функции, со своите општи акти ќе ги утврдат коефициентите за одделните функции.

Потписниците се обврзуваат на Комисијата да ѝ го поднесуваат на претходно усогласување предлогот на општиот акт за одредување на коефициентите за одделните функции во рамките на утврдените групи на функции, како и предлогот на секоја негова измена или дополнување. Со забелешките на Комисијата што не ги прифаќа подносителот на предлогот на општиот акт задолжително се запознава надлежното тело на потписникот заради заземање став по забелешките на Комисијата и донесување на крајна одлука.

6. Месечниот износ на личниот доход на членовите на Советот на Републиката го утврдува Претседателството на СРМ, имајќи ги предвид доходот што го имале пред изборот за член на Советот на Републиката и функциите што ги вршеле дотогаш, во согласност со точка 2, алинеја 5 од оваа спогодба.

Распопот на коефициентите за утврдување на месечниот износ на личниот доход на членовите на Советот на Републиката изнесува од 1,50 до 4,20.

7. Месечниот износ на личниот доход на функционерите чии функции не се утврдуваат во листата на функционерите во смисла на точка 1 став 2 на оваа спогодба, односно на функционерите што се поставуваат во органите и организациите во Републиката, се утврдува со општите акти за распоредување на функциите во групи на функции и за одредување на коефициентите за одделните функции што ги донесуваат надлежните органи, односно тела, во согласност со основите и мерилата утврдени со оваа спогодба.

Ставовите во општите акти од став 1 на оваа точка претходно се усогласуваат во Комисијата.

8. До донесувањето на закон или друг акт со кој поблиску ќе се определат критериумите за вреднување на минатиот труд, личниот доход утврден според мерилата од точките 4 и 6 на оваа спогодба ќе се зголемува според годините на работниот стаж, изразен во признат пензиски стаж, со 0,5% за

секоја година по навршените 5 години работа до утврдениот со закон работен стаж признат за пензија.

За жените кои имаат над 25 години работен стаж, процентот од претходниот став се зголемува за уште 0,25%.

9. Заради усогласување на личниот доход на функционерите со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СРМ, Комисијата утврдува предлог за изменување на основницата од точка 4 на оваа спогодба, најмалку еднаш годишно.

Во согласност со предлогот на Комисијата, потписниците со своите општи акти ја утврдуваат висината на основницата, или процентот на зголемување на основницата за утврдување на личните доходи на функционерите, врз основа на претходно усогласени ставови во Комисијата.

10. Лицето вработено во организација на здружениот труд, а кое е избрано на одредена општествена функција што бара повисок степен на ангажираност, својот личен доход продолжува да го остварува во организацијата на здружениот труд, со тоа што во договор со неа ѝ се рефундира износот на неговиот личен доход.

Ако личниот доход од претходниот став е понизок од износот на личниот доход утврден за функцијата што се врши, на функционерот може да му се исплатува разлика во износ до 30% од износот на личниот доход утврден за односната функција.

Износот на делот на личниот доход од претходниот став, заедно со износот на месечниот личен доход што функционерот го остварува во организација на здружениот труд, во друга самоуправна организација или заедница, односно во орган, не може да биде поголем од износот на личниот доход предвиден за функцијата што ја врши.

Висината на делот на личниот доход од став 1 на оваа точка се утврдува со општиот акт на потписникот на Спогодбата.

11. Функционерите кои на поранешната должност имале поголем личен доход од личниот доход што им припаѓа според основите и мерилата на точките 4 и 6 на оваа спогодба, го задржуваат тој поголем личен доход.

Функционерите од став 1 на оваа точка стекнуваат право на зголемување на личниот доход кога личниот доход утврден за функцијата што ја вршат врз основа на оваа одлука ќе се изедначи со личниот доход што им се исплатува.

Одредбата од став 2 од оваа точка не се однесува за функционерите со над 35 години работен стаж, за мажи, односно 30 години, за жени, до остварувањето на условите за стекнување право на пензија.

12. На функционерите од точка 7 на оваа спогодба се применуваат и одредбите на точките 8 до 19 од оваа спогодба.

### III. ДРУГИ ПРИМАЊА

13. Дневниците за службени патувања во земјата можат да изнесуваат најмногу до 12% од просечниот месечен личен доход на вработените во стопанството на Републиката остварен во претходната година, а ако одделно се признаваат трошоците за ноќевање според приложена сметка, вкупната висина на дневницата не може да изнесува повеќе од 15% од основницата.

Дневницата за службено патување во странство се признава до висината утврдена со прописите што важат за републичките органи на управата.

14. На функционерот му припаѓа надоместок на трошоците за превоз при службено патување.

Ако при службено патување се користи сопствено возило, се надоместува износ најмногу до висината на патните трошоци на кои се има право според прописите за патни дневни трошоци.

15. Месечниот надоместок за одвоен живот од семејството може да изнесува најмногу 65 отсто од износот на просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството во Републиката во претходната година.

16. На функционерот му се признаваат стварните трошоци за селидба од поранешното место на постојано живеење до местото на вршење на функцијата и обратно.

17. На функционерот му припаѓа надоместок за користење на годишен одмор во износ до 60% од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на Републиката во претходната година.

18. На функционерот му припаѓа право на надоместок во висина на тримесечниот износ на личниот доход, при остварување право на пензија.

19. Во случај на смрт на функционерот, на лицето кое што го извршило погребот му припаѓа право на надоместок на трошоците за погреб во висина на двомесечен износ на личниот доход на умрениот.

20. Потписниците на Спогодбата со свој општ акт го утврдуваат износот на надоместоките и трошоците од точките 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 од Спогодбата.

### IV. СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА СПОГОДБАТА

21. За следење на применувањето на Спогодбата се образува Комисија.

Комисијата има претседател и одреден број членови.

Секој потписник на Спогодбата делегира по еден член на Комисијата и негов заменик.

Членовите на Комисијата избираат претседател на Комисијата.

22. Комисијата во рамките на својот делокруг: — ја утврдува листата на функционерите од точка 1 став 2 на оваа спогодба;

— врши усогласување на општите акти од точка 7 став 1;

— го следи спроведувањето на оваа спогодба и општите акти што се донесуваат за спроведување на Спогодбата и ги известува потписниците и другите заинтересирани органи и организации за појавите и проблемите во спроведувањето на оваа спогодба;

— на потписниците им предлага преземање потребни мерки за спроведување на Спогодбата;

— дава стручни упатства и објаснувања за примената на Спогодбата и друга потребна помош за спроведување на Спогодбата;

— на потписниците им предлага изменување и дополнување на Спогодбата;

— врши и други работи одредени со Спогодбата што ќе ѝ ги доверат потписниците.

23. Комисијата соработува со:

— Заедничката комисија за следење и спроведување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за личните доходи во СР Македонија;

— Комисијата за следење на применувањето на Самоуправната спогодба за основите и мерилата за утврдување на личните доходи на функционерите во општините на СРМ.

24. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги вршат Стручните служби на Собранието на СР Македонија.

### V. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

25. Секој од потписниците на Спогодбата може да покрене постапка за изменување и дополнување на Спогодбата. Постапката се покренува со писмен и образложен предлог.

Поднесениот писмен предлог на потписникот на Спогодбата Комисијата им го доставува до другите потписници на Спогодбата и врз основа на усогласените мислења изготвува предлог за изменување и дополнување на Спогодбата, што им го доставува на потписниците на Спогодбата. Доколку поднесениот предлог на потписникот на Спогодбата не е прифатен од страна на другите потписници на Спогодбата, Комисијата со образложение го известува потписникот — подносител на предлогот за изменување и дополнување на Спогодбата.

26. Измените и дополненијата на оваа спогодба се полноважни ако ги усвојат сите потписници на Спогодбата.

#### VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

27. Потписниците на Спогодбата се согласни во рок од 60 дена од нејзиното склучување да ги усогласат своите општи акти со Спогодбата и да ѝ ги достават на увид на Комисијата заради усогласување.

28. Потписниците на Спогодбата се обврзуваат дека до донесувањето на новите општи акти ќе ги задржат постојните коефициенти за функциите.

29. Со склучувањето на оваа спогодба престанува да важи Посебниот општествен договор за критериумите и мерилата за усогласување на надоместокот на личен доход и примањата на делегатите и функционерите што ги избираат односно именуваат Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија, општествено-политичките организации и Стопанската комора на Македонија („Службен весник на СРМ“, број 2 и 21/75).

30. Оваа спогодба се смета за склучена со денот на потпишувањето од потписниците на Спогодбата, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1915

27 декември 1977 година

Скопје

#### ПОТПИСНИЦИ НА СПОГОДБАТА

За Претседателството на СРМ,

**Каменчо Горгов**, с. р.

За Собранието на СРМ,

**Бурхан Адеми**, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СРМ

**Вера Димитрова**, с. р.

За Централниот комитет на СКМ,

**Благоја Силјановски**, с. р.

За Републичката конференција на ССРМ,

**Методија Зврцинов**, с. р.

За Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија,

**Томе Николовски**, с. р.

За Републичкиот одбор на Сојузот на здружението на борците од НОВ,

**Славе Поповски**, с. р.

За Републичката конференција на ССММ,

**Трајче Черепалковски**, с. р.

За Стопанската комора на Македонија,

**Живко Трајковски**, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

#### 2.

Врз основа на член 16 од Законот на самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 16 став 1 алинеја 5 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 29 декември 1977 година, донесе

#### ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА**

#### I

Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите што ги уплатуваат основните организации на здружениот труд од доходот и на работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита.

#### II

Стапките на придонесите за Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита се утврдуваат и тоа:

— 0,30% од доходот на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како ОЗТ распоредени во областите од 1 до 11 од номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности;

— 0,05% од личниот доход од работен однос на работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен за работниците вработени кај обврзниците од претходната алинеја од овој став.

#### III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 08-701/1

29 декември 1977 година

Скопје

Претседател,

**Селман Русеми**, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КРАТОВО

#### 3.

Врз основа на член 31 став 1 и 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 17 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Кратово, Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Кратово, на својата седница одржана на 27 декември 1977 година, донесе

#### ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА**

#### Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и плаќа од личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75% за 1978 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 01-415/2

28 декември 1977 година

Кратово

Претседател,

Јордан Јовановски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР**

4.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 8 и член 26 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здравството — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1978**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за кои со закон не е утврдена основица за придонес.

## Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, основница претставува личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. за неквалификувани работници — во износ од     | 1.700. динари |
| 2. за полуквалификувани работници — во износ од   | 2.000. динари |
| 3. за квалификувани работници — во износ од       | 2.300. динари |
| 4. за висококвалификувани работници — во износ од | 2.900. динари |
| 5. за домашни помошнички — во износ од            | 1.700. динари |

Најниските основици од претходниот став, доколку бидат помали од минималните лични доходи за 1978 година, ќе се усогласат со истиот.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 02-770

27 декември 1977 година

Гостивар

Претседател,

Сергение Гегоски, с. р.

5.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 23 став 1 точка 9 и член 25 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

нот осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**

## I

Важноста на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците, број 02-456 од 30. 12. 1976 година („Службен весник на СРМ“, број 2/77), се продолжува и за 1978 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 02-769

27 декември 1977 година

Гостивар

Претседател,

Сергение Гегоски, с. р.

6.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 23 точки 11 и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ**

## I

Износот на помошта за спрема на новородено дете кој ќе се исплатува на осигурениците од средствата на работниците, изнесува 320,00 динари.

## II

Оваа одлука влегува, во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува 1 јануари 1978 година.

Број 02-761

27 декември 1977 година

Гостивар

Претседател,

Сергение Гегоски, с. р.

7.

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 23 точка 9 и член 26 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корис-

ници на услугите и Соборот на делегатите работници од здравството — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОДИ И ПАУШАЛНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

##### Член 1

Висината на стапката на придонесот од катастарски приход на земјоделците се одредува на 8<sup>0</sup>/<sub>10</sub> и тоа:

— 4,80<sup>0</sup>/<sub>10</sub> за задолжителните видови на здравствена заштита и 3,20<sup>0</sup>/<sub>10</sub> за правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата.

Паушалниот придонес по семејство кое нема сопствено земјиште, а врши земјоделска дејност, изнесува 150 динари од кои:

— за задолжителните видови на здравствена заштита во износ од 90 динари, и

— за правата што самостојно ги одредува Заедницата — во износ од 60 динари.

Паушалниот придонес по член на домаќинството изнесува 40 динари од кои:

— за задолжителните видови на здравствена заштита — во износ од 24 динари, и

— за правата што самостојно ги утврдува Заедницата — во износ од 16 динари.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 02-767

27 декември 1977 година

Гостивар

Претседател,

Сергение Гегоски, с. р.

### 8.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 23 точка 11 и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на работниците — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

##### Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица, во случај на смрт, изнесува:

|  |              |
|--|--------------|
| — за лице до 1 годишна возраст                     | 625 динари   |
| — во износ од                                      |              |
| — за лице од 1 до 7 годишна возраст — во износ од  | 1.000 динари |
| — за лице од 7 до 14 годишна возраст — во износ од | 1.370 динари |
| — за лице над 14 годишна возраст — во износ од     | 1.750 динари |

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 02-766

27 декември 1977 година

Гостивар

Претседател,

Сергение Гегоски, с. р.

### 9.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 8 и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здравството — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

##### Член 1

Придонесот за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1978 година се плаќа и тоа:

1. за лица кои по завршувањето на школувањето се наоѓаат на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери), а не примаат личен доход — износ од 70,00 динари;

2. за учениците во стопанството и во стручните училишта со практична работа, за учениците во стручните школи и гимназиите за време на производна работа, како и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии за време на задолжителна практика во организациите — износ од 40,00 динари;

3. за учениците во стручните училишта и гимназиите и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии кога вршат практична работа во врска со наставата — износ од 25,00 динари;

4. за лицата кои учествуваат на младински работни акции — износ од 25,00 динари;

5. за лицата што учествуваат во организирани јавни работи ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — износ од 25,00 динари;

6. за лицата на работа кои учествуваат во организирани јавни младински акции — износ од 25,00 динари;

7. за лицата што ќе претрпат повреда како учесници во определени јавни акции или во вршење на определени јавни функции или должности — износ од 25,00 динари;

8. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — износ од 25,00 динари;

9. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика — износ од 70,00 динари;

10. за лица кои се наоѓаат на стручно усовршување или преквалификација што ги организира СИЗ за вработување — износ од 40,00 динари;

11. за лицата — странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија — износ од 60,00 динари;

12. за лицата кои организацијата пред воспоставување на работен однос ги упати како стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување — износ од 70,00 динари;

13. за лицата кои се на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита — износ од 25,00 динари;

14. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението — износ од 60,00 динари;

15. за иселениците — повратници додека редовно се пријавуваат во СИЗ за вработување — износ од 70,00 динари;

16. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на Извршниот совет — износ од 70,00 динари;

17. за носителите на Илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија — износ од 60,00 динари;

18. за членовите на семејството на југословенските државјани кои се вработиле во странски земји со кои Југославија нема склучено спогодба за здравствено осигурување, а се осигурени кај странскиот носител на осигурувањето — износ од 110,00 динари.

#### Член 2

Придонесите на лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. Доколку придонесот се утврдува покусо од еден месец за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 02-771

27 декември 1977 година

Претседател,

Сергение Гегоски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО**

#### 10.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73), член 18 став 3 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите работници-корисници на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ**

#### I

Висината на износот на помошта за спрема на новородено дете се утврдува во износ од 310 динари за секое живородено дете.

#### II

Износот за помошта за спрема на новородено дете се исплатува кај Стручната служба на Заедницата со следните докази:

а) оценка на лекарот — гинеколог дека породувањето ќе уследи во рок од еден месец — за исплата пред породувањето;

б) извод од матичната книга на родените — за исплата по породувањето.

#### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува на случаите што ќе настанат од 1 јануари 1978 година.

#### IV

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-1637/1 од 28-05-1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 25/75).

Број 01-5574/1

27 декември 1977 година

Претседател,

Кичево

Станмир Илијоски, с. р.

#### 11.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74 и 24/73), член 18 став 3 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите работници-корисници на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ**

#### I

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице се утврдува во износ од:

- 1) во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст — 650 динари;
- 2) во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст — 1.000 динари;
- 3) во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст — 1.400 динари;
- 4) во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години — 1.750 динари.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува на случаите што ќе настанат од 1 јануари 1978 година.

#### III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука, бр. 01-1639/1 од 28-05-1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 25/75.

Број 01-5575/1

27 декември 1977 година

Кичево

Претседател,

Станмир Илијоски, с. р.

#### 12.

Врз основа на член 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73), член 18 став 3 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите работници-корисници на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО**

#### I

Висината на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место се утврдува во износ од:

- 1) ако се упатуваат во места на територијата на СРМ — 80 динари;
- 2) ако се упатуваат во Скопје — 90 динари;
- 3) ако се упатуваат во места надвор од територијата на СРМ — 100 динари;
- 4) ако се упатуваат во другите републички и покраински центри — 130 динари.

Надоместокот од претходниот став ќе се исплатува за секој поминат ден, заведен од здравствената установа.

За лицата упатени на стационарно лекување, доколку бидат истиот ден примени на стационарно лекување, се исплатува за одење и враќање само една дневница.

За осигурени лица до навршени 15 години возраст, надоместокот ќе изнесува 50% од износот предвиден во став I на оваа точка.

#### II

Трошоците за превоз на осигурените лица се признаваат во висина на стварно наплатениот износ за најблиската релација според тарифата на јавниот сообраќај.

#### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува на случаите што ќе настанат од 1 јануари 1978 година.

#### IV

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука, бр. 01-1638/1 од 28-05-1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 25/75.

Број 01-5576/1

27 декември 1977 година

Кичево

Претседател,

Станимир Илијоски, с. р

## КОНКУРСИ

Врз основа на чл. 55, 61 и 62 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 35/73) и чл. 3, 4 и 26 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестиционен објект („Службен весник на СРМ“, бр. 24/74), Работната организација Сточарско стопанство „Напредок“ — Гостивар, како инвеститор

### објавува ОГЛАС

за собирање понуди за отстапување изградба на инвестиционен објект — млекара, според проектот.

Услови на отстапувањето:

1. Објектот ќе се гради во местото викано „Расадинок“ — Гостивар.
2. Рок за изградба на објектот 5 месеци од денот на потпишување на договорот.
3. Рок за поднесување на понудите е до 12. II. 1978 година.
4. Право да поднесуваат понуди по овој оглас имаат градежните организации кои ги исполнуваат условите од чл. 55 од Законот за изградба на инвестициони објекти.

Писмените пријави (понуди) треба да содржат: фирма (назив), точна адреса на понудувачот, рок за изведување на работите, гарантен рок, податоци за техничката опременост и стручни кадри кои ќе учествуваат во изведување на предметните работи.

Во понудата понудувачите се должни да дадат цена за изградба на објектот според проектот.

5. Критериум за оцена на најповолни понуди е:
  - цените на работата;
  - квалитетот на техничко-економските решенија за изведување на работите;
  - рокот за извршување на работите.
6. Проектот на објектот заинтересираните страни можат да го разгледаат во дирекцијата на инвеститорот — Сточарско стопанство „Напредок“ — Гостивар, секој работен ден од 10 до 14 часот.

Врз основа на член 32 од Статутот на Медицинскиот центар — Титов Велес, член 33 од Правилникот за стручно образование и усовршување на работниците и Одлуката бр. 0201-1912/4 од 02. 12. 1977 година на Советот при Медицинскиот центар Титов Велес

се распишува

### КОНКУРС

за упатување на специјализација:

— ЕДЕН ЛЕКАР ПО СПЕЦИЈАЛНОСТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

- завршен задолжителен лекарски стаж,
- положен стручен испит,
- познавање на еден странски јазик во толкава мера да би можел да се служи со стручна литература.

Предимство имаат работниците вработени при Медицинскиот центар — Титов Велес.

Личниот доход на кандидатот кој ќе биде упатен на специјализација ќе се исплатува според Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личниот доход на вработените во Медицинскиот центар — Титов Велес.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација се доставуваат до Одделот за општи работи при Медицинскиот центар Титов Велес. (328)

Конкурсната комисија на Комитетот за физичка култура на СР Македонија — Скопје, врз основа на член 26 и 27 од Законот за самоуправање и работни односи во органите на управата и Одлуката на Работната заедница од 30 декември 1977 година

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место

#### САМОСТОЕН СТРУЧЕН РЕФЕРЕНТ

Кандидатите, покрај општите услови предвидени во Законот, треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

- да имаат високо образование и најмалку 1 година работно искуство;
- да имаат способности и познавања за извршување на аналитички и нормативни работи од делокругот на Комитетот за физичка култура.
- да се државјани на СФРЈ;
- да не се под истрага.

Пријавите со потребните документи за исполнување на општите и посебните услови се доставуваат до Комитетот за физичка култура до 31 јануари 1978 година.

Способностите и познавањата на кандидатите за извршување на аналитичките и нормативните работи од делокругот на Комитетот за физичка култура ќе се проверуваат на 6 февруари 1979 година во 8 часот, во просториите на Комитетот.

Конкурсната комисија ќе ги разгледа поднесените пријави и ќе изготви предлог за избор на пријавените кандидати на 10 февруари 1978 година во 8 часот во просториите на Комитетот, на улица „Бихачка“ бр. 6-а.

Стан и одвоен живот не се обезбедува, а личниот доход се утврдува според нормативните акти на Комитетот.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. (2)

Медицинскиот центар-Прилеп, ООЗТ Здравствен дом — Брод Македонски

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар за здравната станица во с. Пласница,
2. Стоматолог за здравната станица во с. Самоков и
3. Фармацеут за аптеката во Брод Македонски.

Услови:

Покрај условите предвидени со Законот за здружен труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:



— под точка 1 кандидатот да има завршено медицински факултет;

— под точка 2 кандидатот да има завршено стоматолошки факултет и

— под точка 3 кандидатот за има завршено фармацевтски факултет.

Молбите со потребната документација за докажување на стручната спрема, се доставуваат до конкурсната комисија на ООЗТ Здравствен дом — Брод Македонски.

Конкурсот е отворен до пополнувањето на работното место. (3)

Конкурсната комисија за распишување и спроведување на конкурс за избор на директор на Ветеринарната станица — Македонски Брод

#### р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за избор на директор на Ветеринарната станица — М. Брод

Кандидатите, покрај општите, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршен ветеринарен факултет.

Личен доход според Самоуправната спогодба на Станицата.

Комплетираните документи се доставуваат до Ветеринарната станица — Македонски Брод.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (330)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76 година), Собранието на општината Виница и Кочани

#### С О О П Ш Т У В А

дека ќе врши избор на постојанен судија во Општинскиот суд Кочани за судското одделение, со седиште во Виница.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на општината Виница, Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

Од Комисијата за прашања на избори и именувања при  
ОС-ВИНИЦА

Собранието на општината Делчево, врз основа на член 78 од Законот за редовните судови

#### О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд во Делчево

#### Услови:

Да е државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; да е дипломиран правник со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Пријавата таксирана со 2,00 дин. таксени марки, со документите се поднесува до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Делчево, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, во дневниот печат во весникот „Нова Македонија“ и „Службениот гласник на општината Делчево“.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

#### СОДРЖИНА

1. Одлука за пропишување на мерки на непосредна општествена контрола на цените и давање согласност на Тарифата за задолжително осигурување на моторните возила — — — — — 1

2. Решение за именување советник на републичкиот секретар за индустрија и трговија — — — — — 1
3. Решение за именување советник на републичкиот секретар за индустрија и трговија — — — — — 1
4. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на стварниот приход од земјоделска дејност — — — — — 1
5. Правилник за начинот на оценувањето успехот на учениците и нивното напредување во специјалните основни училишта — — — — — 1
6. Правилник за пофалбите, наградите и педагошките мерки и за начинот на нивно применување во специјалните основни училишта — — — — — 2
7. Правилник за бројот на децата и младниците погречени во психофизичкиот развојот во паралелката односно групата во специјалните основни училишта — — — — — 2
8. Упатство за образен и начинот на издавањето на легитимацијата на инспектор за земјоделство — — — — — 3
9. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1978 година — — — — — 3
10. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 40/77 од 24 ноември 1977 година — — — — — 6
11. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 91/77 од 14 декември 1977 година — — — — — 7

#### Општествени договори и самоуправни спогодби

1. Самоуправна спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во Републиката и на делегатите во Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 8

#### Општи акти на самоуправните интересни заедници

2. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита за 1978 година — — — — — 11
3. Одлука за определување на стапката на придонесот за вработување за 1978 година — — — — — 11
4. Одлука за утврдување на основницата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1978 година — — — — — 12
5. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за здравственото осигурување — — — — — 12
6. Одлука за пропишување на мерки на непоплата за спрема на новородено дете — — — — — 12
7. Одлука за висината на стапката на придонесот од катастарски приходи и паушалните износи на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година — — — — — 13
8. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — — — — — 13
9. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по прописите за здравствено осигурување за 1978 година — — — — — 13
10. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на новородено дете — — — — — 14
11. Одлука за висината на износот на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице — — — — — 14
12. Одлука за висината на износот на дневниците и трошоците за превоз на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — — — 15